



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 мај 2019 година

### Соопштение за печат

#### Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците<sup>1</sup>: април 2019 година

- Во април, просечната каматна стапка на вкупните кредити изнесува 5,23%, со што продолжи нејзиниот тренд на месечно и годишно намалување (0,03 п.п. и 0,42 п.п., соодветно). По три месеци без промени, забележан е минимален месечен пад кај просечната каматна стапка на вкупните депозити за 0,01 п.п., со што таа се сведе на нивото од 1,41%. На годишна основа оваа камата бележи намалување за 0,05 п.п.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените<sup>2</sup> кредити, во текот на април, се намали за 0,13 п.п. на месечно ниво и достигна 4,71%. Анализирани на годишна основа, таа забележа намалување за 0,23 п.п. Просечната каматна стапка на новопримените депозити оствари месечен пад за 0,15 п.п., додека на годишно ниво забележа зголемување за 0,17 п.п., заради пониската споредбена основа (во април 2018 е остварена релативно пониска стапка од 1,10%, во споредба со каматните стапки во другите месеци во текот на 2018 година).

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити<sup>3</sup>

	4,2018	6,2018	9,2018	12,2018	1,2019	2,2019	3,2019	4,2019
во % на годишно ниво								
<b>Вкупни кредити</b>	<b>5,65</b>	<b>5,57</b>	<b>5,46</b>	<b>5,33</b>	<b>5,30</b>	<b>5,28</b>	<b>5,26</b>	<b>5,23</b>
Корпоративен сектор	5,01	4,92	4,77	4,63	4,59	4,57	4,54	4,52
Домаќинства	6,33	6,25	6,17	6,08	6,03	6,02	6,01	5,98
<b>Новоодобрени кредити</b>	<b>4,94</b>	<b>4,97</b>	<b>4,86</b>	<b>4,49</b>	<b>4,77</b>	<b>4,76</b>	<b>4,84</b>	<b>4,71</b>
Корпоративен сектор	4,51	4,64	4,58	4,30	4,43	4,33	4,53	4,31
Домаќинства	5,59	5,53	5,39	5,03	5,41	5,54	5,49	5,35
<b>Вкупни депозити</b>	<b>1,46</b>	<b>1,45</b>	<b>1,42</b>	<b>1,41</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>	<b>1,41</b>
Корпоративен сектор	1,71	1,63	1,71	1,69	1,72	1,74	1,74	1,70
Домаќинства	1,43	1,43	1,39	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
<b>Новопримени депозити</b>	<b>1,10</b>	<b>1,29</b>	<b>1,57</b>	<b>1,40</b>	<b>1,44</b>	<b>1,56</b>	<b>1,42</b>	<b>1,27</b>
Корпоративен сектор	0,68	0,89	1,49	1,04	1,29	1,26	1,15	1,02
Домаќинства	1,46	1,55	1,60	1,60	1,49	1,69	1,63	1,48

Извор: НБРСМ.

<sup>1</sup> Под „каматна стапка“ се подразбира пондеризирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)

<sup>2</sup> Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити/новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.


<sup>3</sup> Ефектите од промените во методологијата објавени во информацијата на 20 јули 2018 година ([www.nbrm.mk/content/statistika/informaci/Informacija\\_za\\_promeni\\_vo\\_monetarnata\\_statistika\\_mk.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/informaci/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf)) не се согледуваат кај поединечните категории каматни стапки на депозитите/кредитите (во денари без валутна клаузула, во денари со валутна клаузула и во странска валута), туку само кај агрегираните каматни стапки (во денари и во странска валута) коишто не се предмет на анализа во соопштението, но се објавуваат на интернет-страницата на НБРСМ.



# Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

## 1. Каматни стапки на корпоративниот сектор<sup>4</sup>


- Просечната каматна стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор во април изнесува 4,52% и бележи месечно намалување за 0,02 п.п. Падот произлегува од пониските каматни стапки на денарските кредити без валутна клаузула и на кредитите во странска валута (за 0,04 п.п. и 0,01 п.п., соодветно), додека каматната стапка на денарските кредити со валутна клаузула се задржа на нивото од претходниот месец. Гледано на годишно ниво, просечната каматна стапка на вкупните кредити се намали за 0,51 п.п.



Извор: НБРСМ.



- Априлската каматна стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор, изнесува 4,31% и е намалена за 0,22 п.п., споредено на месечно ниво. Падот е резултат на пониските каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула и на кредитите во странска валута (од 0,32 п.п. и 0,30 п.п., соодветно), делумно неутрализиран со остварениот раст кај каматната стапка на денарските кредити со валутна клаузула (од 0,18 п.п.). Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор бележи годишно намалување за 0,20 п.п..



Извор: НБРСМ.





<sup>4</sup> За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во април, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор, изнесува 1,70% и е пониска за 0,04 п.п. во однос на март годинава. Падот е резултат на намалените каматни стапки на депозитите во странска валута и денарските депозити со валутна клаузула за 0,08 п.п. и 0,02 п.п., соодветно, при минимален раст кај каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула за 0,01 п.п. На годишно ниво, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е пониска за 0,01 п.п.
- Просечната каматна стапка на новопримените депозити<sup>5</sup> на корпоративниот сектор, во текот на април, оствари месечен пад за 0,13 п.п. и се сведе на ниво од 1,02%. Притоа, пониските каматни стапки на депозитите во странска валута и на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,29 п.п. и 0,17 п.п., соодветно), придонесоа за нејзино намалување, додека каматната стапка на денарските депозити со валутна клаузула е непроменета. Каматната стапка на новопримените депозити на корпоративниот сектор, во споредба со април минатата година, бележи раст од 0,34 п.п., како резултат на споредбената основа.

### 2. Каматни стапки на домаќинствата<sup>6</sup>



Извор: НБРСМ.

- Во април, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата се намали за 0,03 п.п., споредено на месечна основа и изнесува 5,98%. Пониската каматна стапка е резултат на падот кај каматните стапки како на денарските кредити без и со валутна клаузула за 0,07 п.п. и 0,01 п.п., соодветно, така и на кредитите во странска валута за 0,04 п.п. Во однос на април 2018 година, просечната каматна стапка е пониска за 0,35 п.п.



<sup>5</sup> Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекинонот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозит од корпоративниот сектор.

<sup>6</sup> За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Априлската просечна каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата е пониска за 0,14 п.п. во однос на претходниот месец, со што таа се сведе на ниво од 5,35%. Намалувањето се должи на падот остварен кај сите каматни стапки, со најголем придонес на каматната стапка на кредитите во странска валута (за 0,58 п.п.), по која следува намалувањето кај каматите на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,08 п.п. и 0,03 п.п., соодветно). На годишно ниво, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата забележа намалување за 0,24 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Просечната каматна стапка на вкупните депозити на домаќинствата е непроменета шести месец по ред и во април изнесува 1,38%. Во однос на истиот месец од минатата година оваа каматна стапка се намали за 0,05 п.п.
- Во април, просечната каматна стапка на новите депозити на домаќинствата<sup>7</sup> забележа месечен пад за 0,15 п.п. и се сведе на ниво од 1,48%. Падот е резултат на намалувањето на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,15 п.п.), во услови на минимален раст на каматните стапки на депозитите во странска валута (од 0,01 п.п.). Во април, банките и штедилниците не примиле денарски депозити со валутна клаузула. Просечната каматна стапка на новите депозити на домаќинствата бележи пораст за 0,02 п.п. споредено на годишна основа.

<sup>7</sup> Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



**Народна банка на Република Северна Македонија  
Дирекција за статистика**

\*\*\*

**Придружни информации**

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците [http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani kamatni stapki na bankite i stedilnicite nova metodologija od januari 2015 godina.nspх](http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspх)

Методолошки објаснувања:

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar\\_na\\_objavuvanje\\_podatoci.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf)

Месечни податоци за каматните стапки: 28 јуни 2019 година (референтен пресек заклучно со мај 2019 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: [contact.statistika@nbrm.mk](mailto:contact.statistika@nbrm.mk) или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/ 110/108).